

Врз основа на член 20 став (1) точка 2) и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија,, бр.04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија,, бр.38/05), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Westinghouse Air Brake Technologies Corporation која во деловните односи настапува и под скратена фирма Wabtec Corporation (Вабтек Корпорација), со седиште на 1001 Ер Брејк Авенија, Вилмердинг, Пенсилванија, Соединети Американски Држави, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 10.06.2008 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (во натамошниот текст: “Вабтек Корпорација”), со седиште на 1001 Ер Брејк Авенија, Вилмердинг, Пенсилванија, Соединети Американски Држави и претпријатието Поли С.п.А (во натамошниот текст: “Поли С.п.А”) со седиште на Виа Фонтанела 11, Камисано Република Италија кое е воедно исклучив и неспорен сопственик на учество од 79,58 во основната главнина на Фабриката за производство на хидраулика, енергетика, електроника, пневматика и опрема МЗТ Хепос АД Скопје (во натамошниот текст: “МЗТ ХЕПОС АД Скопје”), со седиште на улица “Перо Наков” бб, 1000 Скопје, Република Македонија по основ на стекнување од страна на Вабтек Корпорација на акции кои претставуваат 100% од основната главнина во Поли С.п.А., иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси (“Службен Весник на РМ“, бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и програма 72231300 и при подигнување на решението да достави доказ за извршена уплата на административните такси.

О б р а з л о ж е н и е

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) на ден 23.05.2008 година, Вабтек Корпорација преку полномошник Г-дин Кристијан Поленак, Г-ѓа Татјана Поповски Булоски и Г-ѓа Сузана Ветеровска адвокати кај адвокатското друштво Поленак со седиште на ул.”Орце Николов б.98”, 1000 Скопје, поднесе известување за концентрација помеѓу Вабтек Корпорација и Поли С.п.А. Комисијата за

заштита на конкуренцијата пристапи кон испитување на поднесеното известување и оцена на предметната концентрација и притоа ја утврди следната фактичка состојба:

1. Учесници во концентрацијата: фирма, седиште и предмет на работење:

а) Westinghouse Air Brake Technologies Corporation која во деловните односи настапува и под скратена фирма Wabtec Corporation (Вабтек Корпорација), со седиште на 1001 Ер Брејк Авенија, Вилмердинг, Пенсилванија, Соединети Американски Држави, со претежна дејност: Производство на компоненти и делови за локомотиви, товарни вагони и патнички превозни средства.

б) Поли С.п.А со седиште на Виа Фонтанела 11, Камисано Република Италија и со претежна дејност: Развој, производство, дистрибуција и сервисирање на сопирачки за возила на шини.

в) Фабрика за производство на хидраулика, енергетика, електроника, пневматика и опрема МЗТ Хепос АД Скопје, со седиште на улица “Перо Наков” бб, 1000 Скопје, Република Македонија, со претежна дејност: Производство на железнички и трамвајски локомотиви и возен парк.

2. Правна форма на концентрацијата

Правната форма на концентрацијата претставува стекнување на акции кои претставуваат 100 % од основната главнина на Поли С.п.А од страна на Вабтек Корпорацијата, под условите утврдени во одредбите од Договорот за купопродажба на акции склучен помеѓу Вабтек Корпорацијата и Полинвест С.р.л. (Polinvest S.r.l.) со седиште во Крема, Виа Рива Фреда 3, Република Италија од 16.05.2008.

Согласно одредбите од споменатиот договор, Вабтек Корпорацијата се согласува да ги купи од Полинвест С.р.л. и Полинвест С.р.л. се согласува да ги продаде и пренесе на Вабтек Корпорацијата своите акции кои претставуваат 100% од основната главнина во Поли С.п.А., без секакви товари или како што е дефинирано во точката 3.2.1. од споменатиот Договор.

3. Правна основа на концентрацијата

Правен основ на концентрацијата е Договорот за купопродажба на акции склучен помеѓу Вабтек Корпорација и Полинвест С.р.л. на 16.05.2008 година.

4. Вкупен годишен приход на учесниците во концентрацијата

Вкупниот годишен приход на Вабтек Корпорацијата на светскиот пазар изнесува XXX¹ американски долари (XXX) или приближно XXX денари, односно XXX евра(по среден курс на НБРМ на 31.12.2007 година 1ЕУР=61,2016 Ден.).

Вкупниот годишен приход на Поли С.п.А изнесува XXX евра односно XXX денари (по среден курс на НБРМ на 31.12.2007 година 1ЕУР=61,2016 Ден.).

¹ Податокот претставува службена тајна.

Според билансната вредност и извештајот за приходи и расходи , за 2007 година МЗТ Хепос АД Скопје реализирал годишен приход во износ од XXX денари или околу XXX евра (по среден курс на НБРМ на 31.12.2007 година 1ЕУР=61,2016 Ден.).

Оттука, за концентрацијата помеѓу Вабтек Корпорацијата и Поли С.п.А. постои обврска за известување до Комисијата, согласно одредбите од член 16, став (1), точка 1) од Законот, бидејќи заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија - учесници во концентрацијата, остварен со продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар, во деловната година што и претходи на концентрацијата изнесува XXX евра, со што се надминува законскиот праг од 10 милиони евра

5. Релевантни пазари

5.1. Релевантен пазар на производ

Комисијата, при оценката на предметната концентрација, го дефинираше релевантниот пазар како пазар на продажба на резервни делови за системи за сопирање и пазар на услуги на механичко процесирање и други услуги (површинска заштита, услуги на ковање и трговија).

5.2. Релевантен географски пазар

Релевантен географски пазар е територијата на Република Македонија.

6. Пазарни удели на релевантниот пазар пред и по спроведување на концентрацијата

МЗТ Хепос АД Скопје како контролирано друштво од Поли С.п.А, по проценка има удел од околу XXX евра или XXX % од продажбата на резервни делови за системи за сопирање во Република Македонија во 2007 година, како пазар на готови производи чија вкупна вредност во 2007 година изнесува XXX евра.

МЗТ Хепос АД Скопје, исто така, по проценка, има удел од XXX% или по вредноста XXX евра на пазарот на услуги на механичко процесирање и други услуги (површинска заштита, услуги на ковање и трговија) во Република Македонија во 2007 година, чија вкупна вредност во 2007 година изнесува XXX евра.

Имајќи го во предвид фактот дека во моментот Вабтек Корпорацијата не остварува профит на македонскиот пазар, пазарното учество на Поли С.п.А како доминантен сопственик на МЗТ Хепос АД Скопје, со концентрацијата нема да се промени.

7. Извршени или планирани истражувања и вложувања во развој од страна на Вабтек Корпорацијата.

Според податоците од известувањето за концентрација поднесено од страна на Вабтек Корпорацијата, во наредниот период планирани се инвестиции за реализација на нови производи во висина од XXX евра. Овие производи ќе бидат наменети за XXX.

8. Опис и детално образложение на очекувани поволности кои ќе произлезат од спроведувањето на концентрацијата за потрошувачите

Според податоците од известувањето спроведувањето на предметната концентрација ќе резултира со поволни последици кои се состојат во намалување на цените на стоките и/или услугите, зголемување на квалитетот на производите и/или услугите, воведување иновации и зголемување и проширување на можностите за избор на стоки и/или услуги за потрошувачите.

9. Оценка на концентрацијата

Комисијата за заштита на конкуренцијата, имајќи ги во предвид критериумите од член 17 став (2) и (3) од Законот за заштита на конкуренцијата и член 14 од Уредбата за поблиските критериуми за оценка на концентрациите и содржината и формата на известувањето (Службен весник на Република Македонија бр. 91/05) оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот, бидејќи нема за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

Дополнително, со концентрацијата нема да се смени структурата на релевантниот пазар на производ, со оглед на фактот што Вабтек Корпорацијата пред концентрацијата воопшто не била присутна на пазарот. Со предметната концентрација се менува само сопственичката структура на Поли С.п.А како доминантен сопственик на МЗТ Хепос АД Скопје, така што неговото пазарно учество на релевантниот пазар воопшто нема да се промени односно зголеми.

Исто така, со влегувањето на странскиот инвеститор на македонскиот пазар би се создале услови за интензивирање на конкуренцијата на релевантниот пазар, што ќе допринесе за зголемување на понудата на услуги, подобрување на нивниот квалитет и намалување на цените.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова решение, согласно член 20 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување

**Претседател
Чедомир Краљевски**